




Со цел да се постигне квалитет и сериозност на наши спортисти, Пливачката Федерација на Северна Македонија (во понатамошен дел од текст - ПФСМ), воспостави - КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ, или правилна и упатство на однесување за сите активни учесници, натпреварувачи, поединци, клубови, тренери и други членови на Пливачката Федерација на Северна Македонија.

Веруваме и се надеваме, со почитување на препорачани упатства и правила за однесување, ќе допринесеме за имиџот на нашиот пливачки спорт, кој веќе е познат во светот, благодарение на успехот на наши истакнати врвни пливачи.

КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ

Пливачка Федерација на Северна Македонија

1. Строго е забрането поседување и употреба на алкохол, цигари, наркотични средства и други забранети супстанции, од страна на спортисти или било кој друг член на екипа, репрезентација во тек на траење на одреден настап или активност.
2. Спортисти и членови на репрезентација се обврзани задолжително да присуствуваат на сите активности каде организатор е ПФСМ, како што се: состаноци на репрезентација, тренинзи, кампови, заеднички собир, прес конференција, натпревари и сл., освен ако отсуството е дозволено и оправдано во согласност од Генерален Секретар, овластено лице од ПФСМ задолжено за конкретната активност и Претседател на ПФСМ.
3. Спортисти и членови на репрезентација се обврзани да почитуваат важечки правила и договори на ПФСМ или МОК, задолжително користење официјална спортска опрема на сите активности во надлежност на ПФСМ или МОК.
4. Спортисти и членови на репрезентација се обврзани во секој момент, однос спрема тренери на репрезентација, официјални лица, судии и публика, да бидат со полно почитување во склад со спортските начела.
5. ПФСМ е единствен официјален орган за пријава и организација за учество на наша репрезентација и поединци на спортски натпревари (интернационален натпревар, подготовки, семинар, камп, Светско и Европско првенство, Медитерански игри, Универзијада, Балканијада, Централно европски игри, Светски куп, Европски куп).
6. Спортисти и членови на репрезентација ќе почитуваат и се адаптираат на сите ангажмани во склад со потребите на ПФСМ, кои имаат за цел промоција на пливање, репрезентација на Македонија вклучувајќи и други аспекти за пополаризација на пливачки спорт.
7. Обавезно е учество на поединци или репрезентација на свечена церемонија, прогласување победник, со почитување и спортска репрезентативна опрема. Неопходно е да се почитува редослед и постапка пред интонирање на химна и доделување на медали, пехари (секогаш со лицето свртен кон македонското знаме, исправено и со почитување на целокупната церемонија од почеток до крај).



ПЛИВАЧКА ФЕДЕРАЦИЈА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА SWIMMING FEDERATION NORTH MACEDONIA

Применување на правила (КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ):

1. Сите членови на репрезентација по писмен пат се запознати со оваа спортска политика. Потпис на овој документ подразбира безусловна согласност и почитување на одредби КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ.
2. ПФСМ ќе ја надгледува примената и почитувањето на овие правила, дали сите аспекти на оваа политика се почитуваат и применуваат во целост, од страна на поединци или на сите членови на репрезентација.
3. Непочитување или кршење на КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ, повлекува дисциплинска одговорност како и примена на дисциплински мерки против сите прекршители. Дисциплински мерки можат да бидат:
 - откажување учество во репрезентација и враќање дома на трошок на спортист/спортисти.
 - дисквалификација на една или повеќе дисциплини во рамки на натпреварот или целиот натпревар.
 - дисквалификација во и сите активности во рамките на ПФСМ.
 - парична казна

ПЛИВАЧКА ФЕДЕРАЦИЈА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



Претседател
Александар Маленко

Јас _____ активен пливач, репрезентативец, настан или активност која ја организира ПФСМ, за која сум избран да учествувам и претставувам ПФСМ и Република Северна Македонија, содржани во КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ и својот потпис потврдувам дека во потполност ќе се придржувам кон нив.

Своерачен потпис
